

3а

# МАКЕДОНИЈА

Македонија е древна, библиска земја. Неправедно е политички поделена по балканските војни (1912-1913), но по долга и упорна борба еден од деловите дефинитивно доби статус на држава – Република Македонија. Се граничи со неколку држави: на север со Србија и со Косово, на исток со Бугарија, на југ со Грција и на запад со Албанија. Со сите соседни земји има по неколку гранични премини. Територијата на Република Македонија се одликува со карактеристични и туристичко изразити природни фактори. Тие се согледуваат преку хетерогениот мозаик на релјефот кој како на шаховска табла е изразен низ разни геоморфолошки форми, како: планини, котлини, полиња, долини, клисури.

Поради релјефните одлики, на територијата на Република Македонија се присутни разновидни климатски услови - од типична медитеранска до планинска клима.

Преплетувањето на разни настани низ историјата, токму на територијата на Републи-

ка Македонија, овозможува присуство на интересни и мошне значајни различни објекти. Овде главно се мисли на културно-историските и на етнографските споменици и творби, на многубројните создадени вредности како што се: населбите, туристичките локалитети, комуникациските објекти и сл.

Сообраќајната инфраструктура главно е ориентирана по долините на големите реки. Туристичката комуникација се остварува и преку аеродромите во Скопје и Охрид, како и преку релативно блиските аеродроми во соседните држави. Главни карактеристики на македонскиот туристички простор, покрај транзитниот туризам се мошне поволните планински зимски спортски услови, термоминералните извори и прекрасните езера кои овозможуваат извонредни услови за летен стационарен туризам.

Геотуристичката положба на Република Македонија се надградува и со присуство на простори зачувани во природната состојба.

